



Адреса:

“Илинденска” 8
1413
населба Чашка

тел:

+389 (0) 43 241 400

Факс:

+389 (0) 43 241 343

е-пошта:

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Стојан Маневски

**Советник за
локален економски
развој:**

Маја Анастасовска

**Советник -
комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:**

Марјан Јовановски

**Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:**

Емилија Спировска

**Волонтер на
Мировен корпус и
уредник на Бизнис
гласник:**

Ванеса Граунд

Бизнис гласник

Број 5

31 Мај 2008

Нова Брошура

Согласно начелото за јавност и транспарентност во работењето и со цел да ја доближи својата работа до своите жители, дека Општина Чашка изработи брошура со наслов “Како се трошат Вашите пари”.

Сите заинтересирани брошурата можат да ја добијат на увид во Општина Чашка, кај претседателите на Месните заедници или на општинската веб страна.



ОПШТИНА ЧАШКА

**КАКО СЕ ТРОШАТ
ВАШИТЕ ПАРИ**



2007/2008

**Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:**

Вкупна површина под води на територијата на Општина Чашка изнесува 8,62 км².

Најголеми реки на територијата на општината се Бабуна, која извира под Солунска Глава и Тополка која извира над селото Горно Јаболчиште.

На реката Тополка изграден е хидросистемот Лисиче, со брана висока 66м, широка околу 2400м и долга 2 км.

www.caska.gov.mk

Дали знаете дека...

Во гнајсгранитните карпи над селата **Горно Врановци** и **Мелница** врворите се испукани. Месното население ги **"МРВЕШНИЦА"**. По нивно кажување тука се бореле Крали Марко и Муса Кесеџија и од таа борба се вака урнати карпите на врворите.



Назначани членови на Локалниот Комитет за ЛЕАП

Со одлука на Советот на Општина Чашка, на ден 27.05.2008 година, основан е Локалниот Комитет за изработка на ЛЕАП, во состав:

Руска Мицева, Орданче Николовски, Ненад Коџиќ, Муамет Ахмедов, Игор Смилевски, Меќаил Зеќиров, Зоран Игновски, Сезгин Бељуроски, Снежана Арсовска, Невенка Трпковска, Сашко Ристовски, Славчо Богдановски, Заим Сејфулов, Цветанка Ѓурова, Јован Павлов, Валентина Тодорова, Гоџе Станчев, Влатко Стевановски, Трајче Стаменковски, Антоанета Стојанова, Марина Настовска, Ангела Димовиќ, Марјан Јовановски, Биљана Донева

Локалниот комитет е составен од волонтери кои за својата работа не добиваат паричен надонест и кои се претставници на: граѓани, невладини организации, стопанството, образовните институции, здравство, локалната власт и сл.

Главни надлежности и одговорности на Локалниот комитет се: Информирање на заедницата и поголемите интересни групи за процесот на изработка на ЛЕАП, дефинирање на проблемите со животната средина, поставување на приоритетите за проблемите од областа на животната средина, развивање на ЛЕАП, добивање на поддршка во заедницата во врска со процесот и др.

Опис на најчесто давани услуги

На веб страната на Општина Чашка можете да најдете детален опис на најчесто даваните услуги од областа на урбанизмот, градежништвото, даноците, социјалните работи и сл.

<http://www.caska.gov.mk/mak/index.asp?id=223>

Уште едена успешна проектна апликација на Општина Чашка

Во согласност со критериумите за евалуација на УСАИД Проект за локална самоуправа (МЛГА), а врз основа на изработената апликација и доставените информации за потребите и приоритетите, Општина Чашка е избрана како една од општините на кои ќе им биде понудена соработка со МЛГА за време на активностите од Фаза 1. Проектот се спроведува во соработка со ЗЕЛС.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Во рамки на овој проект, на општината ќе и биде обезбедена помош, од типот на обука, техничка помош и поддршка за подобрување на широк обем на

активности и услуги од областа на: наплата на даноци/такси и генерирање на приходи, локалниот економски развој, транспарентност и одговорност, како и сметководство, буџетирање и финансиски менаџмент.

Реализацијата на сите активности, во сите четири области на Проект за локална самоуправа (МЛГА) ќе трае до 31 Јули, 2011 год.